

«Кога нашите татковци и мајки одлучиле да не создадат, тие се осигуриле дека ќе се родиме здрави...»



Многу е важно да се спречи таласемијата!

Побарајте од вашиот матичен лекар да ви направи тест за таласемија и хемоглобинопатија.

Пар во кој едниот партнер е носител на таласемија се соочува со ризикот во 25% од бременостите, децата да се родат со медитеранска анемија (или голема таласемија). Децата што патат од медитеранска анемија се сериозно болни и имаат потреба од трансфузии на крв и интензивен третман се до првиот месец од животот.

Што е трага од таласемија?

Трагата од таласемија е наследна аномалија на црвените крвни зрнца. Тоа е состојба/статус при која носителот на медитеранска анемија е здрав. Овие особи се генерално здрави и евентуално можат да манифестираат форми на лесна анемија, без сериозни последици по нивната здравствена состојба.

Многу е важно да се знае сопствениот статус на носител на таласемија:

- a. за да се спречи медитеранска анемија кај сопствените деца,
- b. за да се сочува сопственото здравје најдобро што може.

Таласемијата е раширена по целиот свет

Една од 20 особи е носител на некоја од формите на таласемија.

Носителот на таласемија може да избегне да има болни деца:

1. При избор на партнер кој нема таласемија
Во случај кога децата се од партнери од кои едниот е носител на таласемија е другиот не е децата ќе бидат нормални, или носители, но здрави.
2. При избор на партнер кој е носител на таласемија:
 - c. со тоа што ќе се одлучи да се немаат деца;
 - d. со правење на пре-натална дијагноза, на почетокот на бременоста, за да се провери присуството на болеста кај детето. Во случај присуството на болеста да се потврди, може да се прекине бременоста.

Инфо

Центар за проучување на микроцитемии – Рим; Via Galla Placidia 28/30, +39-06 -43.94.642/3
www.blod.info

ANMI ONLUS
Centro di Studi delle
Microcitemie di Roma



Regione
Lazio

